

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на**  
**граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица,**  
**Општина Струмица**

**Член 1**

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица, со површина од 5738м<sup>2</sup>, кој граничи:

- од северната страна со ул„бр.103“;
- од источната страна со КП7422/1 и КП7448“;
- од западната страна со ул„бр.205“;
- од јужната страна со КП7450/1 и КП7450/2.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната анкета ќе трае од 28.09.2020 година до 02.10.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.09.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

**Член 4**

АУП за промена на граници помеѓу ГП3.3, ГП3.4 и ГП3.5, дел од УБ19 УЕ2 во Струмица, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” бр.34.

**Член 5**

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-5498/2  
22.09.2020 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски